

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Службено гласило на  
Општината Битола  
излегува по потреба

[www.bitola.gov.mk](http://www.bitola.gov.mk)



Број 4, година XLVI  
Понеделник, 11.04.2016  
Битола

e-mail: [bitola@t-home.mk](mailto:bitola@t-home.mk)

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

## ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за давање согласност на проектот „Интеграција на Зелен транспорт во Градовите“

1. Ја објавувам Одлуката за давање согласност на проектот „Интеграција на Зелен транспорт во Градовите“, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/1  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

## ОДЛУКА

за давање согласност на проектот „Интеграција на Зелен транспорт во Градовите“

## Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност за учество во проектот „Интеграција на Зелен транспорт во Градовите“ (Integration of Green Transport in Cities) од Програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020).

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/3  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

## ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани - Општина Битола“

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на приоритет на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО

Кукуречани – Општина Битола“, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/2  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 10/05), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

за утврдување на приоритет на проектот  
„Инфраструктура за пристап до  
земјоделско земјиште во КО Кукуречани -  
Општина Битола“

### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува приоритет на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани – Општина Битола“.

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/4  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на Одлуката за давање  
согласност на намената на проектот  
„Инфраструктура за пристап до  
земјоделско земјиште во КО Кукуречани -  
Општина Битола“

1. Ја објавувам Одлуката за давање согласност на намената на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани – Општина Битола“, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/3  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 10/05), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

за давање согласност на намената на  
проектот „Инфраструктура за пристап до  
земјоделско земјиште во КО Кукуречани -  
Општина Битола“

### Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на намената на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани – Општина Битола“.

### Член 2

Се дава согласност Општина Битола да достави барање за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година, Мерка 124, до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, со

максимална вредност до 1.000.000,00 денари.

### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/5  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец“ Битола за 2015 г.

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец“ Битола за 2015 г., донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/4  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 41/14) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец“ Битола за 2015 г.

1. Се дава согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец“ Битола за 2015 година, донесена на седницата на Управниот одбор, одржана на 14.03.2016 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/6  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈП „Комуналец“ Битола за 2015 г.

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈП „Комуналец“ Битола за 2015 г., донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/5  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола, на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК****за усвојување Извештајот за работата на  
ЈП „Комуналец“ Битола за 2015 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работењето на ЈП „Комуналец“ Битола за 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/7  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК****за објавување на Заклучокот за  
усвојување Извештајот за реализација на  
Програмата за јавната чистота на  
подрачјето на Општината Битола во 2015  
година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за јавната чистота на подрачјето на Општината Битола во 2015 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/6  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола, на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК****за усвојување Извештајот за реализација  
на Програмата за јавната чистота на  
подрачјето на Општината Битола во 2015  
година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за јавната чистота на подрачјето на Општината Битола во 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/8  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК****за објавување на Заклучокот за  
усвојување Извештајот за реализација на  
Финансовата програма за јавните зелени  
површини на подрачјето на Општината  
Битола во 2015 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Финансовата програма за јавните зелени површини на подрачјето на Општината Битола во 2015 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/7  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),

Советот на Општината Битола, на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување Извештајот за реализација на Финансовата програма за јавните зелени површини на подрачјето на Општината Битола за 2015 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Финансовата програма за јавните зелени површини на подрачјето на Општината Битола за 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/9  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Решението за давање согласност на завршната сметка на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2015 г.**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на завршната сметка на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2015 г., донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/8  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и

41/14) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

**за давање согласност на завршната сметка на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2015 г.**

1. Се дава согласност на завршната сметка на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2015 година, донесена на седницата на Управниот одбор, одржана на 25.02.2016 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/10  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучокот за усвојување Годишниот извештај за работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2015 г.**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишниот извештај за работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2015 г., донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/9  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишниот извештај за работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола во 2015 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола во 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/11  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка на ЈП „Пазари“ Битола за 2015 г.

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка на ЈП „Пазари“ Битола за 2015 г., донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/10  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 06/02,

40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 41/14) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Завршната сметка на ЈП „Пазари“ Битола за 2015 г.

1. Се дава согласност на Завршната сметка на ЈП „Пазари“ Битола за 2015 година, донесена на седницата на Управниот одбор, одржана на 24.02.2016 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/12  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ Битола за 2015 г.

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ Битола за 2015 г., донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/11  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),

Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ Битола за 2015 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ Битола за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/13  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка на ЈКП „Водовод“ Битола за 2015 г.**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка на ЈКП „Водовод“ Битола за 2015 г., донесено на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/12  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и 41/14) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на

Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

**за давање согласност на Завршната сметка на ЈКП „Водовод“ Битола за 2015 г.**

1. Се дава согласност на Завршната сметка на ЈКП „Водовод“ Битола за 2015 година, донесена на седницата на Управниот одбор, одржана на 24.02.2016 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/14  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈКП „Водовод“ Битола за 2015 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈКП „Водовод“ Битола за 2015 година, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/13  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05), Советот на

Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за усвојување Извештајот за работата на ЈКП „Водовод“ Битола за 2015 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈКП „Водовод“ Битола за 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/15  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2015 година**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2015 година, донесено на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/14  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и

41/14) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

#### **за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2015 година**

1. Се дава согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола, донесена на седницата на Управниот одбор, одржана на 26.02.2016 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/16  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2015 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2015 година, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/15  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески



Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за усвојување Извештајот за работата на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2015 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/17  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени за 2015 година**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени за 2015 година, донесено на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/16  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и 41/14) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

#### **за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени за 2015 година**

1. Се дава согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ Битола, донесена на седницата на Управниот одбор, одржана на 25.02.2016 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/18  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ за 2015 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ за 2015 година, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/17  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување Извештајот за работата на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ за 2015 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ за 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/19  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Зоолошката градина Битола за 2015 година**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Зоолошката градина Битола за 2015 година, донесено на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/18  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и 41/14) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

**за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Зоолошката градина Битола за 2015 година**

1. Се дава согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Зоолошката градина Битола за 2015 година, донесена на седницата на Управниот одбор, одржана на 16.02.2016 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/20  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Зоолошката градина Битола за 2015 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Зоолошката градина Битола за 2015 година, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/19  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување Извештајот за работата на Зоолошката градина Битола за 2015 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Зоолошката градина Битола за 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/21  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2015 година**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2015 година, донесено на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/20  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и 41/14) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

**за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2015 година**

1. Се дава согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2015 година, донесена на седницата на Управниот одбор, одржана на 26.02.2016 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/22  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2015 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2015 година, донесено на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/21  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК**

за усвојување Извештајот за работата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2015 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/23  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежното замјиште во Општината Битола за 2015 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежното замјиште во Општината Битола за 2015 година, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година..

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/22  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК**

за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежното замјиште во Општината Битола за 2015 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште во Општината Битола за 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/24  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за одржување инсталации на локалната патна мрежа и улиците во Општината Битола за 2015 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за одржување инсталации на локалната патна мрежа и улиците во Општината Битола за 2015 година, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година..

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/23  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за одржување инсталации на локалната патна мрежа и улиците во Општината Битола за 2015 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за одржување инсталации на локалната патна мрежа и улиците во Општината Битола за 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/25  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за користење и одржување на уличното осветлување во Општината Битола за 2015 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за користење и одржување на уличното осветлување во Општината Битола за 2015 година, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година..

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/24  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за користење и одржување на уличното осветлување во Општината Битола за 2015 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за користење и одржување на уличното осветлување во Општината Битола за 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/26  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за организирање на зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната 2015/2016 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за организирање на зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната 2015/2016 година, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година..

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/25  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за организирање на зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната 2015/2016 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за организирање на зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната 2015/2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/27  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за спроведување на Програмата за изработка на урбанистички планови и Програмата за изработка и донесување на општи акти за села на подрачјето на Општина Битола за 2015 г. заклучно со 31.12.2015 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за спроведување на Програмата за изработка на урбанистички планови и Програмата за изработка и донесување на општи акти за села на подрачјето на Општина Битола за 2015 г. заклучно со 31.12.2015 година, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година..

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/26  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општинта Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување Извештајот за спроведување на Програмата за изработка на урбанистички планови и Програмата за изработка и донесување на општи акти за села на подрачјето на Општина Битола за 2015 г. заклучно со 31.12.2015 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за спроведување на Програмата за изработка на урбанистички планови и Програмата за изработка и донесување на општи акти за села на подрачјето на Општина Битола за 2015 г. заклучно со 31.12.2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/28  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучокот за усвојување Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2015 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2015 година, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година..

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-579/27  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општинта Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2015 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/29  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучокот за усвојување Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2015 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2015 година, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година..

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/28  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2015 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/30  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола

(„Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за локален економски развој за 2015 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за локален економски развој за 2015 година, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година..

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/29  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за локален економски развој за 2015 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за локален економски развој за 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/31  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска



Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**  
за објавување на Заклучокот за  
усвојување на Проектот Почиста и зелена  
Битола 2016

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување на Проектот Почиста и зелена Битола 2016, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година..

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/30  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК**  
за усвојување на Проектот Почиста  
и зелена Битола 2016

1. СЕ УСВОЈУВА Проектот Почиста и зелена Битола 2016.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/32  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член

54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**  
за објавување на Заклучокот за  
усвојување на Информација за потребата  
од спроведување на превентивни мерки  
за заштита на населението од заразни  
болести

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување на Информација за потребата од спроведување на превентивни мерки за заштита на населението од заразни болести, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година..

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/31  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК**  
за усвојување на Информација за  
потребата од спроведување на  
превентивни мерки за заштита на  
населението од заразни болести

1. СЕ УСВОЈУВА Информација за потребата од спроведување на превентивни мерки за заштита на населението од заразни болести

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/33  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Оперативниот план и Програма за спроведување на превентивна систематска дератизација на канализациониот систем, јавната депонија Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на град Битола во 2016 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување на Оперативниот план и Програма за спроведување на превентивна систематска дератизација на канализациониот систем, јавната депонија Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на град Битола во 2016 година, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/32  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Оперативниот план и Програма за спроведување на превентивна систематска дератизација на канализациониот систем, јавната депонија Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на град Битола во 2016 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативниот план и Програма за спроведување на превентивна систематска дератизација на канализациониот систем, јавната депонија Мегленци,

дивите депонии и ѓубришта на град Битола во 2016 година

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/34  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Оперативниот план и Програма за контрола и уништување на комарците на територијата на Општина Битола за 2016 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување на Оперативниот план и Програма за контрола и уништување на комарците на територијата на Општина Битола за 2016 година, донесен на седницата на Советот Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/33  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Одлуката перативниот план и Програма за контрола и уништување на комарците на територијата на Општина Битола за 2016 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативниот план и Програма за контрола и уништување на комарците на територијата на Општина Битола за 2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/35  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за формирање на координативно-организациона група за изработка на Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) на Општина Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за формирање на координативно-организациона група за изработка на Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) на општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/34  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 22, став 1, точка 2, член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), а во врска со Заклучокот за прифаќање на Иницијативата за изготвување на Локален акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општина Битола („Службен гласник на општината

Битола“ бр.11/15), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **О Д Л У К А** **за формирање на координативно-организациона група за изработка на Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) на општина Битола**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се формира координативно-организациона група за изработка на Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) на општина Битола во следниот состав:

- Сашо Илијовски-Локален Координатор

Локалниот координатор е претставник на општинската администрација, назначен од Градоначалникот. Тој е одговорен за дневните активности во врска со процесот на изработка на ЛЕАП. Локалниот координатор претставува алката што ги поврзува Општината, консултантот, комитетот, работните групи и јавноста и треба да обезбеди непрекината комуникација помеѓу сите засегнати страни и

- Локален комитет:

1. Зоран Соклевски
2. Миодраг Нечак
3. Нешат Аземовски
4. Јулијана Ивановска
5. Лили Бошевска

Целта на Локалниот комитет за развивање, изготвување и спроведување на ЛЕАП за Општина Битола е да допре, но и да го информира останатото население за изработка на ЛЕАП, да побара жителите да ги искажат своите ставови околу локалните приоритети и решенија, да ги подучи за проблемите кои и се закануваат на заедницата и активно да ги вклучи членовите на заедницата во создавањето на нејзината подобра иднина.

Со цел третирање на проблемите од животната средина кои бараат стручен приод во нивното решавање, Локалниот комитет ќе формира работни групи во следните тематски области:

- Воздух, клима и бучава,
- Вода,

- Почва и земјиште,
- Отпад,
- Природа.

### Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/36  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за отстапување без надоместок на употребени плочки на ЈП „Пазари“ - Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за отстапување без надоместок на употребени плочки на ЈП „Пазари“ - Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/35  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

### за отстапување без надоместок на употребени плочки на ЈП „Пазари“ - Битола

### Член 1

Со оваа Одлука на ЈП „Пазари“-Битола му се отстапуваат без надоместок употребени плочки во количина до 700 м<sup>2</sup> за поплочување на дел од централниот градски пазар.

### Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/37  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Пазари“-Битола**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Пазари“-Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/36  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“, бр.38/96...61/15), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“, бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

**за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Пазари“ - Битола**

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Пазари“-Битола бр.02-85/3 од 16.03.2016 година, донесена од Управниот одбор на претпријатието на ден 16.03.2016 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-46/38  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на Нацрт ДУП за Блок Стар Прогрес - Општина Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на Нацрт ДУП за Блок Стар Прогрес - Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-579/37  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/2012, 55/13, 163/13 и 42/14) а во врска со чл. 123 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 199/14 и 44/15) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### ОДЛУКА

**за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на Нацрт ДУП за Блок Стар Прогрес - Општина Битола**

#### Член 1

Во Одлуката за утврдување на Нацрт ДУП за Блок Стар Прогрес – Општина Битола се додава нов чл. 3 кој гласи:

„Границата на Планскиот опфат се движи: на северозапад по дел на граница на опфат на ДУП за „Тумбе кафе,, на север по осовина на собирна улица по ГУП на град Битола (СРУ1 по ДУП за АРМ), на североисток по осовина на ул. „Македонска фаланга, (поранешна Иво Лола Рибар), на југоисток по осовина на ул. „Буковска“.

Површината на планскиот опфат изнесува 1,72 ха.

#### Член 2

Членот 3 станува чл. 4

#### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/39  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/38  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### ОДЛУКА

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на**

**бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација**

### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена Адомување во идна урбанистичко планска документација:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. КП бр.1011 и 1012    | КО Долно Оризари |
| 2. КП бр.1068 и 1069    | КО Долно Оризари |
| 3. КП бр.1155           | КО Долно Оризари |
| 4. КП бр.1159           | КО Долно Оризари |
| 5. КП бр.1205           | КО Долно Оризари |
| 6. КП бр.1208           | КО Долно Оризари |
| 7. КП бр.1209           | КО Долно Оризари |
| 8. КП бр.1210           | КО Долно Оризари |
| 9. КП бр.1216           | КО Долно Оризари |
| 10. КП бр.1223          | КО Долно Оризари |
| 11. КП бр.1302          | КО Долно Оризари |
| 12. КП бр.1334          | КО Долно Оризари |
| 13. КП бр.1341          | КО Долно Оризари |
| 14. КП бр.1345/8        | КО Долно Оризари |
| 15. КП бр.1369 и 1370   | КО Долно Оризари |
| 16. КП бр.1446/1        | КО Долно Оризари |
| 17. КП бр.1483 и 1484/1 | КО Долно Оризари |
| 18. КП бр.1499/1        | КО Долно Оризари |
| 19. КП бр.1586          | КО Долно Оризари |
| 20. КП бр.1655          | КО Долно Оризари |
| 21. КП бр.1694          | КО Долно Оризари |
| 22. КП бр.1753          | КО Долно Оризари |
| 23. КП бр.1792          | КО Долно Оризари |
| 24. КП бр.1798          | КО Долно Оризари |
| 25. КП бр.1800          | КО Долно Оризари |
| 26. КП бр.1801          | КО Долно Оризари |
| 27. КП бр.1817          | КО Долно Оризари |
| 28. КП бр.1823          | КО Долно Оризари |
| 29. КП бр.1837/9        | КО Долно Оризари |
| 30. КП бр.1851          | КО Долно Оризари |
| 31. КП бр.1867          | КО Долно Оризари |
| 32. КП бр.1872          | КО Долно Оризари |
| 33. КП бр.1875 и 1877   | КО Долно Оризари |
| 34. КП бр.1879          | КО Долно Оризари |
| 35. КП бр.1890          | КО Долно Оризари |

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/40  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Горно Оризари во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Горно Оризари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/39  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата

одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

**ОДЛУКА**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Горно Оризари во идна урбанистичко планска документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. КП бр.392   | КО Горно Оризари                              |
| 2. КП бр.402/1 | КО Горно Оризари<br>(згр.2 станбен, згр.1-дп) |
| 3. КП бр.830   | КО Горно Оризари                              |

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-46/41  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/40  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација

### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.396/3 и 399 КО Цапари
2. КП бр.1270 КО Цапари (згр.1-дп)
3. КП бр.2028/4 КО Цапари

4. КП бр.2033/1 КО Цапари (згр.1-дп)
5. КП бр.2112 КО Цапари
6. КП бр.2120/6 КО Цапари (дп-рибник)
7. КП бр.2178 КО Цапари

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/42  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

## З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/41  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески



Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. КП бр.2002/1           | КО Кукуречани  |
| 2. КП бр.2111             | КО Кукуречани  |
| 3. КП бр.2263 и 2264      | КО Кукуречани  |
| 4. КП бр.2530             | КО Кукуречани  |
| 5. КП бр.2540             | КО Кукуречани  |
| 6. КП бр.2576             | КО Кукуречани  |
| 7. КП бр.2667/2           | КО Кукуречани  |
| 8. КП бр.2705/2           | КО Кукуречани  |
| 9. КП бр.4174             | КО Кукуречани<br>(згр.6, 7, 8, 9, 10,<br>11, 12 и 13,<br>Е-инфраструктура) |
| 10. КП бр.4769/1 и 4769/2 | КО Кукуречани  |
| 11. КП бр.2298 и 5388/3   | КО Кукуречани  |

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/43  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/42  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на

**планскиот опфат и вклопување на  
бесправните објекти изградени во КО  
Бистрица во идна урбанистичко планска  
документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. КП бр.113/1       | КО Бистрица |
| 2. КП бр.417/1       | КО Бистрица |
| 3. КП бр.417/3       | КО Бистрица |
| 4. КП бр.880/1       | КО Бистрица |
| 5. КП бр.929/2       | КО Бистрица |
| 6. КП бр.1142        | КО Бистрица |
| 7. КП бр.1212        | КО Бистрица |
| 8. КП бр.1220 и 1277 | КО Бистрица |
| 9. КП бр.1354/2      | КО Бистрица |

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/44	ПРЕТСЕДАТЕЛ
30.03.2016 г.	на Советот на Општината Битола
Б и т о л а	д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/43	ГРАДОНАЧАЛНИК
11.04.2016 год.	на Општината Битола,
Б и т о л а	д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. КП бр.918/2           | КО Крклино |
| 2. КП бр.1352/2 и 1353/2 | КО Крклино |
| 3. КП бр.1439            | КО Крклино |

4. КП бр.1454/1 и 1459	КО Крклино
5. КП бр.1454/2	КО Крклино
6. КП бр.1454/3	КО Крклино
7. КП бр.1473 и 1474	КО Крклино
8. КП бр.1552/2	КО Крклино
9. КП бр.1746/1	КО Крклино
10. КП бр.1790 и 1791/1	КО Крклино
11. КП бр.1819/1	КО Крклино (згр.1 дел е дп)
12. КП бр.1841	КО Крклино
13. КП бр.2003	КО Крклино
14. КП бр.2028/2	КО Крклино
15. КП бр.2029/2	КО Крклино
16. КП бр.2037/2	КО Крклино
17. КП бр.2088/1	КО Крклино
18. КП бр.2130	КО Крклино
19. КП бр.2148	КО Крклино

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/45  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

## ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кажани во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кажани во идна урбанистичко

планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/44  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

## ОДЛУКА

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кажани во идна урбанистичко планска документација**

## Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.315	КО Кажани
2. КП бр.334	КО Кажани
3. КП бр.605/1	КО Кажани
4. КП бр.709/3	КО Кажани
5. КП бр.714	КО Кажани

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/46  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/45  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот

на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. КП бр.273/1          | КО Дихово<br>(згр.1, 2 и 3-дп) |
| 2. КП бр.306/2          | КО Дихово                      |
| 3. КП бр.320/1          | КО Дихово                      |
| 4. КП бр.595, 598 и 599 | КО Дихово                      |
| 5. КП бр.660/2          | КО Дихово                      |
| 6. КП бр.729/2          | КО Дихово                      |
| 7. КП бр.778/23         | КО Дихово                      |
| 8. КП бр.869            | КО Дихово                      |
| 9. КП бр.976/1          | КО Дихово                      |
| 10. КП бр.1036/1        | КО Дихово                      |
| 11. КП бр.1085/4        | КО Дихово                      |
| 12. КП бр.1088/3        | КО Дихово                      |
| 13. КП бр.1088/6        | КО Дихово                      |

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/47  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член

54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/46  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **ОДЛУКА**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација**

### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена Адомување во идна урбанистичко планска документација:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. КП бр.84/2             | КО Нижеполе |
| 2. КП бр.92/1             | КО Нижеполе |
| 3. КП бр.499/2, 500 и 737 | КО Нижеполе |
| 4. КП бр.593/7            | КО Нижеполе |
| 5. КП бр.617/4            | КО Нижеполе |
| 6. КП бр.622 и 617/1      | КО Нижеполе |
| 7. КП бр.625, 679 и 472/1 | КО Нижеполе |
| 8. КП бр.627, 629 и 735   | КО Нижеполе |
| 9. КП бр.631              | КО Нижеполе |
| 10. КП бр.635             | КО Нижеполе |
| 11. КП бр.674/1           | КО Нижеполе |

### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/48  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и

вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/47  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко планска документација**

### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. КП бр.469/1     | КО Карамани |
| 2. КП бр.491/18    | КО Карамани |
| 3. КП бр.509       | КО Карамани |
| 4. КП бр.510       | КО Карамани |
| 5. КП бр.541 и 350 | КО Карамани |

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/49  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

## З А К Л У Ч О К

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Лопатица во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Лопатица во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/48  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на

Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

**За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Лопатица во идна урбанистичко планска документација**

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена-деловни објекти во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.1609 КО Лопатица
2. КП бр.1623/3 КО Лопатица

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/50  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### З А К Л У Ч О К

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/49  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација**

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. КП бр.57/1 | КО Крстоар |
| 2. КП бр.79/2 | КО Крстоар |
| 3. КП бр.634  | КО Крстоар |

4. КП бр.800, 801 и 798 КО Крстоар  
 5. КП бр.805/2 КО Крстоар  
 6. КП бр.918/1 КО Крстоар

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/51                      ПРЕТСЕДАТЕЛ  
 30.03.2016 г.                на Советот на Општината Битола  
 Б и т о л а                      д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ѓавато во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ѓавато во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/50                      ГРАДОНАЧАЛНИК  
 11.04.2016 год.                на Општината Битола,  
 Б и т о л а                      д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

**ОДЛУКА**

**За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Ѓавато во идна урбанистичко планска документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена-деловни објекти во идна урбанистичко планска документација:

- 1.КП бр.860                      КО Ѓавато  
 2.КП бр.1109                    КО Ѓавато  
 3.КП бр.1508                    КО Ѓавато  
 4.КП бр.1677 и 1678        КО Ѓавато

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/52                      ПРЕТСЕДАТЕЛ  
 30.03.2016 г.                на Советот на Општината Битола  
 Б и т о л а                      д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам



**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Црноец во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Црноец во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/51  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

**ОДЛУКА**

**За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Црноец во идна урбанистичко планска документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска доку-

ментација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1510 КО Црноец со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/53  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Жабени во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Жабени во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/52  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Жабени во идна урбанистичко планска документација**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.665 КО Жабени со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/54  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **З А К Л У Ч О К**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на**

### **бесправните објекти изградени во КО Граешница во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Граешница во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/53  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **О Д Л У К А**

**За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Граешница во идна урбанистичко планска документација**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.743 КО Граешница со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/55  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Гопеш во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Гопеш во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/54  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),

Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Гопеш во идна урбанистичко планска документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.211 КО Гопеш со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/56  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Драгарино во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени

во КО Драгарино во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/55  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Драгарино во идна урбанистичко планска документација**

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти на КП бр.353 КО Драгарино со намена (згр.1 и 2-станбен, згр.3-Г, производна хала) во идна урбанистичко планска документација:

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/57  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### З А К Л У Ч О К

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Лера во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Лера во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/56  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

**За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на**

**бесправните објекти изградени во  
КО Лера во идна урбанистичко планска  
документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.548, 550, 1134, 662 и 1122 КО Лера со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/58  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување  
на потреба за донесување на  
урбанистичко планска документација со  
која ќе се изврши проширување на  
планскиот опфат и вклопување на  
бесправните објекти изградени во КО Трн  
во идна урбанистичко планска  
документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трн во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-579/57  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

**ОДЛУКА**

**За утврдување на потреба за донесување  
на урбанистичко планска документација  
со која ќе се изврши проширување на  
планскиот опфат и вклопување на  
бесправните објекти изградени во КО Трн  
во идна урбанистичко планска  
документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.568 и 567 КО Трн со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/59  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Црнобуки во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Црнобуки во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/58  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

**ОДЛУКА**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Црнобуки во идна урбанистичко планска документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2455/2 КО Црнобуки со намена Адомување во идна урбанистичко планска документација.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/60  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Лисолај во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Лисолај во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/59  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Лисолај во идна урбанистичко планска документација**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.924 КО Лисолај со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација.

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/61  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **З А К Л У Ч О К**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на**

### **бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/60  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект зграда бр.1 на КП бр.101/2 во КО Брусник со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/62  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/61  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на

Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Буково во идна урбанистичко планска документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена Адомување во идна урбанистичко планска документација:

- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. КП бр.269         | КО Буково                            |
| 2. КП бр.665         | КО Буково                            |
| 3. КП бр.676         | КО Буково<br>(згр.1, Г4-магацин)     |
| 4. КП бр.749         | КО Буково                            |
| 5. КП бр.976 и 977   | КО Буково<br>(згр.1 на КП бр.977-дп) |
| 6. КП бр.2691 и 2697 | КО Буково                            |
| 7. КП бр.3314        | КО Буково                            |
| 8. КП бр.3342        | КО Буково                            |
| 9. КП бр.4177        | КО Буково                            |
| 10. КП бр.4436       | КО Буково<br>(згр.5 и 7, В5-црква)   |

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/63  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола



(„Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Креница во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Креница во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/62  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### **ОДЛУКА**

**за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Креница во идна урбанистичко планска документација**

### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена-деловни објекти во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.946/2 КО Креница (згр.1-дп)
2. КП бр.1138/1 КО Креница (црква)

### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/64  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Маловиште во идна урбанистичко планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Маловиште во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/63  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Маловиште во идна урбанистичко планска документација

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.22 КО Маловиште
2. КП бр.247 и 248 КО Маловиште
3. КП бр.369 КО Маловиште
4. КП бр.503 КО Маловиште

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/65  
30.03.2016 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

### З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Оптичари во идна урбанистичко планска документација

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Оптичари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/64  
11.04.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

### О Д Л У К А

За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на

**бесправните објекти изградени во  
КО Оптичари во идна урбанистичко  
планска документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. КП бр.778 и 814 КО Оптичари
2. КП бр.1118/2 и 1394 КО Оптичари

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/66 30.03.2016 г. Б и т о л а	ПРЕТСЕДАТЕЛ на Советот на Општината Битола д-р Силвана Ангелевска
---	---

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за утврдување  
на потреба за донесување на  
урбанистичко планска документација со  
која ќе се изврши проширување на  
планскиот опфат и вклопување на  
бесправните објекти изградени во  
КО Стрежево во идна урбанистичко  
планска документација**

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправните објекти изградени во КО Стрежево во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола

одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-579/65 11.04.2016 год. Б и т о л а	ГРАДОНАЧАЛНИК на Општината Битола, д-р Владимир Талески
---	---

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.03.2016 година и продолжението на 05.04.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за утврдување на потреба за донесување  
на урбанистичко планска документација  
со која ќе се изврши проширување на  
планскиот опфат и вклопување на  
бесправните објекти изградени во КО  
Стрежево во идна урбанистичко планска  
документација**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.721 КО Стрежево со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-46/67 30.03.2016 г. Б и т о л а	ПРЕТСЕДАТЕЛ на Советот на Општината Битола д-р Силвана Ангелевска
---	---

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16) Градоначалникот на Општина Битола го издава следното:

## С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат сите правни и физички лица на територијата на Општина Битола дека Градоначалникот на Општина Битола донесе Одлука за распишување на:

### ЈАВЕН ПОВИК

#### за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

Сите заинтересирани правни и физички лица во текот на Јавниот повик може да достават Иницијатива за изработка и донесување на Урбанистички планови од чл. 7 ст. (1) точка 2 алинеи 2,3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16)

- Иницијативите може да се достават во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам, или во писмена форма преку архивата на Општина Битола.
- Предмет на иницијативата може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план или урбанистичко планска документација.
- За доставените иницијативи подносителите ќе бидат известени преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.
- Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените иницијативи треба да ги обезбедат подносителите на иницијативите.
- Јавниот повик ќе трае 32 дена односно во периодот од 28.03.2016 год. до 28.04.2016 год.

Бр. 08-494  
25.03.2016 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Битола  
Д-р. Владимир Талески

## СОДРЖИНА

О Д Л У К А за давање согласност на проектот „Интеграција на Зелен транспорт во Градовите“.....1	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени за 2015 година .....9
О Д Л У К А за утврдување на приоритет на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани – Општина Битола“ .....2	З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ за 2015 година.....10
О Д Л У К А за давање согласност на намената на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани – Општина Битола“ .....2	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Зоолошката градина Битола за 2015 година .....10
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец“ Битола за 2015 г.....3	З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на Зоолошката градина Битола за 2015 година .....11
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на ЈП „Комуналец“ Битола за 2015 година.....4	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2015 година....11
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за јавната чистота на подрачјето на Општината Битола во 2015 година .....4	З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2015 година .....12
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за реализација на Финансовата програма за јавните зелени површини на подрачјето на Општината Битола за 2015 година.....5	З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежното замјиште во Општината Битола за 2015 година .....12
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на завршната сметка на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2015 г.....5	З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за одржување инсталации на локалната патна мрежа и улиците во Општината Битола за 2015 година.....13
З А К Л У Ч О К за усвојување Годишниот извештај за работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола во 2015 година .....6	З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за користење и одржување на уличното осветлување во Општината Битола за 2015 година.....13
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Завршната сметка на ЈП „Пазари“ Битола за 2015 г.....6	З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за организирање на зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната 2015/2016 година .....14
З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ Битола за 2015 година .....7	З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за спроведување на Програмата за изработка на урбанистички планови и Програмата за изработка и донесување на општи акти за села на подрачјето на Општина Битола за 2015 г. заклучно со 31.12.2015 година .....15
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Завршната сметка на ЈКП „Водовод“ Битола за 2015 г. ....7	З А К Л У Ч О К за усвојување Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2015 година .....15
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на ЈКП „Водовод“ Битола за 2015 година .....8	
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2015 година.....8	
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2015 година .....9	

З А К Л У Ч О К за усвојување Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2015 година.....	16	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација.....	24
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за реализација на Програмата за локален економски развој за 2015 година.....	16	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација.....	25
З А К Л У Ч О К за усвојување на Проектот Почиста и зелена Битола 2016 .....	17	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко планска документација.....	25
З А К Л У Ч О К за усвојување на Информација за потребата од спроведување на превентивни мерки за заштита на населението од заразни болести.....	17	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кркино во идна урбанистичко планска документација.....	26
З А К Л У Ч О К за усвојување на Оперативниот план и Програма за спроведување на превентивна систематска дератизација на канализациониот систем, јавната депонија Мегленци, дивите депонии и губришта на град Битола во 2016 година .....	18	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кажани во идна урбанистичко планска документација.....	27
З А К Л У Ч О К за усвојување на Одлуката перативниот план и Програма за контрола и уништување на комарците на територијата на Општина Битола за 2016 година.....	18	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација .....	28
О Д Л У К А за формирање на координативно-организациона група за изработка на Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) на општина Битола.....	19	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација.....	29
О Д Л У К А за отстапување без надоместок на употребени плочки на ЈП „Пазари“ - Битола.....	20	О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени	
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Пазари“ - Битола.....	21		
О Д Л У К А за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на Нацрт ДУП за Блок Стар Прогрес - Општина Битола.....	21		
О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација.....	22		
О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Горно Оризари во идна урбанистичко планска документација.....	23		



во КО Маловиште во идна урбанистичко планска документација.....	42	документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Стрежево во идна урбанистичко планска документација.....	43
О Д Л У К А За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Оптичари во идна урбанистичко планска документација.....	42	Ј А В Е Н П О В И К за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови .....	44
О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска			

**Издавач: Општина Битола**  
**тел. 047 234 234; 047 208 300**

Буџет на Општина Битола  
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М.  
Д.Б. 4002996128471  
Приходна Шифра 725211